

NOKIA 5730 XPRESS MUSIC



Според техничките спецификации, Nokia 5730 Xpress Music спаѓа во уреди од средна класа, но QWERTY тастатурата не е нешто што често се гледа кај Xpress Music моделите. Nokia

5730 Xpress Music ќе се обиде да ги привлече корисниците повеќе со пристапната цена и со младешкиот дизајн, отколку со функционалноста. Ќе работи на Symbian S60 UI, има дисплеј со големина од 2 инча и приказ на 16М бои, има вграден GPS приемник, FM радио, камера со резолуција од 3,2 мегапиксели со Carl Zeiss леќи и поддршка за 3G со видеоповици. Nokia

5730 Xpress Music ќе има 128 MB RAM и 140 MB внатрешна меморија, но сè уште нема информации за процесорот. Во фабричкото пакување ќе биде вклучена и картичка од 8GB. Се очекува Nokia 5730 Xpress Music да се појави на пазарот во април, по цена од околу 220 евра.



BLACKBERRY STORM 9500



Иако најверојатно не ги достигна височините на iPhone и неговите карактеристики, вниманието кое го доби и го привлече со новиот екран на допир е доволно големо за да може да биде достоин конкурент на iPhone. Storm е значително впечатлив телефон. Иако поголемиот дел од телефонот е изработен од пластика (со исклучок на задниот дел кој ја покрива батеријата, кој е алуминиумски), забележливо е дека на дизајнот му е посветено посебно внимание.

Поголемиот дел од предниот дел на телефонот е 3,5-

инчниот TFT екран на допир. Под екранот се веќе познатите BlackBerry копчиња (phone, menu, back и end/power). Од левата страна се USB портот и копчето на кое може да се назначи одредена апликација, а од десната страна се копчињата за контрола на јачината на звукот, копче за стартување на камерата и за фотографирање и аудио приклучок од 3,5 мм. На врвот има копчиња за запирање на звукот и за заклучување на екранот на допир.



Генерално, хардверски овој телефон изгледа поквалитетно од останатите на RIM, со исклучок на малото "шетање" на екранот леводесно кога е притиснат и можноста да навлезе право внатрешноста поради празнината меѓу екранот и основата на телефонот.

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

"LG" ЈА ПРЕСТИГНА "MOTOROLA"

"LG Electronics" ја престижна "Motorola" па сега се наоѓа на трето место на најголемите производители на мобилни телефони во светот. Минатата година оваа компанија испорачала нешто повеќе од 100 милиони парчиња мобилни телефони, додека "Motorola" испорачала 99,9 милиони. По нив следи "Sony Ericsson" со 99,6 милиони. Нормално, првото место и



понатаму е резервирано за "Nokia", која со испорачани 470 милиони мобилни телефони се наоѓа значително пред конкуренцијата, која ја предводи "Samsung" со околу 200 милиони испорачани телефони.

Што се однесува до ситуацијата за годинава, аналитичарите тешко можат да дадат некои прецизни прогнози со оглед на глобалната финансиска криза и намалената потрошувачка моќ.



ЛАПТОП ОД БАМБУС



Сигурно се прашувате зошто од бамбус? Од еколошки причини: биоразградливо куќиште од бамбус, кое брзо се разложува и не го уништува плодното тло и во еколошка смисла е поприфатливо од пластиката.

Поради тоа "Asus" го претставиле преносливиот компјутер со куќиште од бамбус, за кој веќе се знае и цената. Неговата димензија е 12 инчи. Многумина сметале дека оваа серија на компјутери ќе биде безобразно скапа, но тоа сега не е случај. Asus U6V пренослив компјутер со монитор од 12,1 инчи, процесор Core 2 Duo, односно Vista оперативен систем, чини 1.800 долари. Таа цена била истакната на IT саемот во Таипеј.

NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

SEKOE DEDEGI SAKA I VOZRASCHITE ISTO TAKA

HARIBO

NOVATEX-SKOPJE

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67